

Тип на документ:  
Подзаконски акт  
Број на Службен весник:  
129/2008  
Датум на објавување:  
13.10.08

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 60 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), министерот за транспорт и врски донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИНИТЕ ОДНОСНО ГРАДОТ СКОПЈЕ, ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА ШТО ИМАТЕЛИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ГО ПЛАЌААТ ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на распределбата на средствата на општините односно градот Скопје, од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрација на возилата.

#### Член 2

Средствата на општините односно градот Скопје, кои им припаѓаат од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрација на возилото, се распределуваат во сооднос:

- |                          |      |
|--------------------------|------|
| 1. за општински патишта: | 60 % |
| 2. за улици:             | 40 % |

#### Член 3

Средствата од член 2 на овој правилник, согласно пропишаните критериуми со Законот за јавни патишта, се распределуваат на општините и градот Скопје и тоа:

1. За општински патишта:
  - а. Константен (фиксен) дел од 20% од вкупните средства за општински патишта, се рапределуваат подеднакво на сите општини.
  - б. Променлив (варијабилен) дел од 80%, од вкупните средства за општински патишта се распределува и тоа:
    - 35% - од вкупен број на регистрирани моторни возила
    - 35% - од должина на категоризирани општински патишта
    - 10% - од број на жители
    - 20% - од површина на општината
2. За улици:
  - а. Константен (фиксен) дел од 20% од вкупните средства за улици, се рапределуваат подеднакво на сите општини.
  - б. Променлив (варијабилен) дел од 80%, од вкупните средства за улици се распределува и тоа:
    - 35% од вкупен број на регистрирани моторни возила
    - 35% од должина на улици
    - 10% од број на жители
    - 20% од површина на општината.

#### Член 4

Константниот (фиксен) дел е непроменлив и се распределува на сите општини рамномерно во еднаков износ.

Променливиот дел е различен за секоја општина и се пресметува врз основа на доставените податоци од општините и градот Скопје.

За градот Скопје и општините во градот Скопје распределбата се врши според добиените податоци за должината на магистралните и собирните улици кои се во надлежност на градот Скопје и сервисните и станбени улици кои се надлежност на општините во градот Скопје.

Податоците за вкупниот број на регистрирани моторни возила, бројот на жители и површина на општината за градот Скопје, се определува како збир од 50% од податоците од општините во градот Скопје.

Со собирање на средствата од член 3 на овој правилник, се добиваат вкупните средства со кои општината и градот Скопје учествуваат во распределбата на вкупните средства за општински патишта и улици во тековната година.

## **Член 5**

Според критериумите утврдени со Законот за јавни патишта, општината до Агенцијата за државни патишта, за учество во распределбата на променливиот (варијабилен) дел, треба да ги достави следните податоци:

- а. вкупниот број на регистрирани моторни возила во општината;
- б. должина на категоризирани општински патишта (асфалтирани и неасфалтирани, кои се прогласени во категорија на општински патишта со одлука на општината);
- в. должина на улици и тоа: магистрални, собирни, сервисни и станбени;
- г. број на жители според податоците од пописот;
- д. површина на општината согласно Законот за територијална поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единицата на локалната самоуправа, со податоците од Државниот завод за геодетски работи.

## **Член 6**

Податоците од член 5 на овој правилник се доставуваат до Агенцијата за државни патишта најдоцна до 31 декември во тековната година и се користат како основа за пресметување на распределбата за наредната година. Доколку општината не ги достави податоците во утврдениот рок од став 1 на овој член, Агенцијата за државни патишта ги користи постојните податоци со кои располага за да го утврди учеството на општината, односно градот Скопје во вкупната распределба.

## **Член 7**

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите за распределба на средствата за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици, на општините и градот Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2006 и 35/2007).

## **Член 8**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11775

7 октомври 2008 година

Скопје

Министер за транспорт и врски,

**Миле Јанакиески**, с.р.